

## ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 48 од Статутот на Комерцијална банка АД Скопје, Собранието на Банката, на седницата одржана на 02.04.2020 година, донесе

### **О Д Л У К А** **за употреба и распоредување на нераспределената добивка до 31.12.2019 година**

#### **Член 1**

Нераспределената добивка на Банката до 31.12.2019 година, се распределува на:

1. Дивиденда за обични акции	Ден.	1.253.486.850
2. Резерви	Ден.	553.268.757

**ВКУПНО: Ден. 1.806.755.607**

#### **Член 2**

Средствата за дивиденда за обични акции да се распределат во готово.

#### **Член 3**

Средствата за награда на Надзорниот одбор во износ од 1.555.554 денари, кои претставуваат трошок за Банката, да се распределат во готово.

Распределбата на средствата од став 1 на овој член на поединечните членови на Надзорниот одбор ја извршува Одборот за воспоставување и спроведување на Политиката за наградување.

#### **Член 4**

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

**ПРЕТСЕДАВАЧ  
СО СОБРАНИЕТО**

## **ОБРАЗЛОЖЕНИЕ**

кон Одлуката

Комерцијална банка АД Скопје, како резултат од работењето во 2019 година, оствари добивка пред оданочување во износ од 1.986.752.850 денари. По одбивање на данокот на добивка во износ од 179.997.243 денари останува добивка по оданочување во износ од 1.806.755.607 денари. За распределба се предлага износот на нераспределена добивка од 1.806.755.607 денари, и тоа на дел за дивиденда за обични акции и дел за резерви.

1. Согласно член 11 став 3 од Одлуката за основање на Комерцијална банка АД Скопје, имателите на обичните акции имаат право на сразмерен дел во распределбата на добивката. Притоа, вкупниот износ на делот од добивката за имателите на обични акции се предлага да изнесува 1.253.486.850 денари, односно 550 денари по акција, што изнесува 55,0% од поединечната номинална вредност на акциите.

2. Согласно член 483 и 485 од Законот за трговски друштва и член 22 од Статутот на Банката, се предлага да се издвои дел од добивка за резерви во износ од 553.268.757 денари. Износот којшто се предлага за издвојување во резерви е во согласност со стратешките определби на Банката за одржување на вредноста на капиталот и негово зголемување преку политика на издвојување на дел од нето-добивката за резерви и претставува понатамошно зголемување на нивото на вкупен капитал заради понатамошен раст на Банката.

3. Согласно член 365 од Законот за трговски друштва, пресметани се награди за членовите на Надзорен одбор врз основа на очекувана добивка за 2019 година.

**НАДЗОРЕН ОДБОР  
НА БАНКАТА**